

Врз основа на член 9 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и “Службен весник на РСМ“ бр.215/21), член 5 став 2 алинеа 3 од Законот за управување со кризи (“Службен весник на РМ“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 93/18 и “Службен весник на РСМ“ бр.215/21) а согласно член 22 став 1 точка 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) како и член 16 став 1 точка 10 и член 17 од Статутот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево“ бр. 9/13), Советот на Општина Кичево на седницата одржана на ден 26.12.2024 година, донесе:

Në bazë të nenit 9 nga Ligji për mbrojtje dhe shpëtim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 dhe “Gazeta zyrtare e RMV-së” nr.215/21) neni 5 paragrafi 2 alinea 3 nga Ligji për menaxhim me krizat “Gazeta zyrtare e RM-së” nr 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 93/18 dhe “Gazeta zyrtare e RMV-së” nr.215/21) dhe në pajtim me nenin 22 paragrafi 1 pika 10 dhe neni 36 paragrafi 1 pika 15 nga Ligji për Vetqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.5/02) si dhe neni 16 paragrafi 1 pika 10 dhe neni 17 nga Statuti i Komunës së Kërçovës Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës nr.9/13), Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e mbajtur më datë 26.12.2024, solli:

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Кичево во областа на заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра од природни непогоди и други несреќи како и ревитализација по елиминирање на криза за 2025 година

PROGRAMI

për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëmin e mbrojtjes dhe shpëtimit të qytetarve dhe të mirave materiale nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësive tjera si dhe revitalizimin pas eliminimit të krizës për vitin 2025

I – BOVED

I – HYRJA

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности како и ревитализација по елиминирање на криза во областа на заштитата и спасувањето кои претставуваат активности од јавен интерес.

Me këtë Program përcaktohen interesat dhe aktivitetet e përbashkëta si dhe revitalizimin pas eliminimit të krizës në lëmin e mbrojtjes dhe shpëtimit të cilat paraqesin veprimtari nga интереси publik.

Активностите спроведени во тековната 2025 година ќе бидат насочени согласно законските прописи, а во интерес на граѓаните од Општина Кичево во остварување на нивните права, обврски како и нивна заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи.

Aktivitete e realizuar në vitin 2025 do të drejtohen në përputhje me shkresat ligjore, dhe në интерес të qytetarve të Komunës së Kërçovës në realizimin e të drejtave, obligimeve si dhe mbrojtjen dhe shpëtimit e tyre nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësive tjera.

Општина Кичево активностите ќе ги остварува преку Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на општината донесен од страна на Совет на Општина Кичево, Бр.08-118/8 од 04.05.2017 и дополна на истиот со Бр.08-2325/3 од 26.10.2020 год како и Стратешкиот план за намалување на ризици на Општина Кичево 2022-2026 година, донесен од страна на Совет на Општина Кичево, Бр.08-614/23 од 14.03.2022 година, а во соработка со:

Komuna e Kërçovës aktivitetet do ti realizojë përmes Planit për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësit tjera në rajonin e Komunës së Kërçovës të miratuara nga Këshilli i Komunës së Kërçovës me nr.08-118/8 nga dt.05.04.2017 dhe plotësim të të njejtit me nr.08-2325/3 nga dt.26.10.2020 si dhe Planit strategjik për reduktimin e rreziqeve të Komunës së Kërçovës 2022-2026, e sjellur nga Këshilli i Komunës së Kërçovës me nr.08-614/23 nga dt.14.03.2022 në bashkëpunim me:

- Просторниот штаб за заштита и спасување во Општина Кичево;
- Shtabi hapsinor për mbrojtje dhe shpëtim në Komunën e Kërçovës;
- Јавните претпријатија, установи и служби од локален карактер основани од општината;
- Ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet nga karakteri lokal të themeluara nga komuna;
- Општинската Комисија за процена на штети од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Кичево;
- Komisioni komunal për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësive tjera në rajonin e Komunës së Kërçovës;
- Општинската Територијалната противпожарна единица;
- Njësia teritoriale kundër zjarfikjes;
- Доброволните противпожарни друштва, општинскиот противпожарен сојуз и други субјекти зависно од видот на активноста што се реализира;
- Shoqatat vullnetare të zjarfikësve, sindikatat bashkiake të zjarfikjes dhe subjekteve tjera në varësi të llojit të veprimtarisë që realizon.

II – ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

II – QËLLIMET E PROGRAMIT

–Заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина Кичево.

–Мbrojtja dhe shpëtimi i njerëzve, mjedisit jetësor të mirave materiale, pasurive natyrore, jetës shtazore dhe bimore dhe trashigimisë kulturore nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësive tjera në rajonin e Komunës së Kërçovës.

–Ревитализација на општината по елиминирање на кризата.

–Revitalizimin të komunës pas eliminimit të krizës

–Создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата и спасувањето на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи.

–Krijimi i kushteve dhe mundësive për zbatimin dhe realizimin e organizuar të mbrojtjes dhe shpëtimit të njerëzve, mjedisit, të mirave materiale, pasurive natyrore, jetës shtazore dhe bimore trashigimisë kulturore nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësive tjera në rajonin e Komunës së Kërçovës.

–Обезбедување на навремено истакнување на опасностите, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на непогодата.

–Sigurimin dhe evidentimin në kohë të rreziqeve zbulimin dhe eliminimin në kohë të shkaqeve të aksidentit.

–Создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра.

–Krijimin e kushteve dhe mundësive për zbatimin dhe realizimin e organizuar të mbrojtjes dhe shpëtimit të njerëzve dhe të mirave materiale.

–Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштитата и спасувањето.

–Sigurimin e kushteve dhe mundësive për organizim, paisje dhe koordinim adekuat të fuqive për mbrojtje dhe shpëtim.

III – АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

III – АКТИВИТЕТЕТ Е ПРОГРАМИТ

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Советот и Градоначалникот на општината ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби пред се во:

Пër realizimin dhe zbatimin e qëllimeve themelore të këtij Programi, активитетет е Кëshillit dhe Kryetarit të Komunës do të synojnë në krijimin e kushteve maksimale për realizimin e objektivave të programit, parta se gjithash në :

- ревитализација на општината по елиминирање на кризата;
- revitalizimin të komunës pas eliminimit të krizës
- обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра;
- sigurimin e plotë të mbrojtjes dhe shpëtimit të njerëzve dhe të mirave matriale;
- ажурирање на Процената на загрозеност на Општина Кичево од природни непогоди и други несреќи;
- përditsimi i vlerësimit të rrezikut të Komunës së Kërçovës nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësive tjera;
- ажурирање на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на територијата на Општина Кичево;
- përditësimi i planit për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësive tjera;
- формирање на просторни сили за заштита и спасување;
- formimi i forcave hapsinore për mbrojtje dhe shpëtim;
- техничко опремување на Просторните сили за заштита и спасување (штаб за заштита и спасување, универзална единица и специјализирани единици);
- paisje teknike të forcave hapsinore për mbrojtje dhe shpëtim (shtabi për mbrojtje dhe shpëtim, njësia univerzale dhe njësia e specializuar);

– обезбедување на услови за квалитетна, технички и стручна подготвеност на силите за заштита и спасување;

– sigurimi i kushteve cilësore, teknike dhe përgatitje profesionale të forcave për mbrojtje dhe shpëtim;

– заради остранивање на последиците од настанатите природни непогоди ги утврдуваат обврските на јавните претпријатија, установи и служби од локален карактер кои ги основала општината во:

-për të eliminuar pasojat e fatkeqsive natyrore i përcakton detyrimet e ndërmarjeve publike, institucioneve dhe shërbimeve nga karakteri lokal të cilat i ka themeluar komuna në :

- гаснење на пожари и спасување на луѓе и имот при сообраќајни, техничко-технолошки и други несреќи;

–shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e njerëzve dhe pronës në komunikacion, aksidentet teknike teknologjike dhe fatkeqsive tjera;

- расчистување на локални патишта, улици и други инфраструктурни објекти во случај на непроодност поради врнежи од снег, наноси од снег, голомразица, наноси од земја предизвикани од силни врнежи, одрони, лизгање на земјиштето и др.

–pastrimi i rrugëve lokale, rrugëve dhe objekteve tjera infrastruktuore në rast të pakalueshmërisë për shak të reshjeve të borës, rrëshqitjeve të borës, ngricave, rrëshqitjeve të tokës të shkaktuara nga reshjet e dendura, rrëshqitjes së dheut etj.

- укажување на прва медицинска помош во случај на појава на зголемен број на заболени и повредени и спречување на ширење на заразни болести;

– ofrimin e ndihmës së parë në rast të rritjes së numrit të të смурëve dhe të të лënduarve dhe parandalimin e përhapjes së смундјеve infektuese;

- заштита на животните и растенијата во случај на појава на болести, штетници и други природни непогоди;

–mbrojtja e kafshëve dhe bimëve në rast të paraqitjes së смундјеve dhe fatkeqsive tjera natyrore;

- одлучува за висина на средствата од Буџетот на единицата на локална самоуправа за надомест на штета од природни непогоди и други несреќи;

–vendos për shumën e mjeteve nga Buxheti i Njësisë së vetqeverisjes lokale për kompesimin e dëmeve nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqsit tjera;

–елиминирање на согледаните пропусти и негативности.

- eliminimi i mangësive dhe negativitetit të paraparë.

IV – ФИНАНСИРАЊЕ

IV - FINANCIIMI

Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општина Кичево како и доброволни прилози на домашни и странски фондации, правни и физички лица, наменети за заштита од пожари и унапредување на доброволните противпожарни друштва.

Dinamika e realizimit të Programit do të varet nga hyrja e mjeteve të Buxhetit të Komunës së Kërçovës si dhe propozimeve vullnetare të fondacioneve të mbrendshme dhe jashtme, personave fizik dhe juridik të destinuara për mbrojtjen nga zjarret dhe avancimin e shoqatave vullnetare të zjarfikjes.

I- дел, потребни финансиски средста за формирање на Просторните сили за заштита и спасување

I- pjesë, mjetet financiare të nevojshme për formimin e Forcave hapsinore për mbrojtje dhe shpëtim

	Активности Aktivitetet	материјален состав përbërja materiale	Фин. средства (денари) Mjete financiare (denarë)
1	Обука на вработените во Општина Кичево за ПП заштита Trajnimet për të punësuarit në Komunën e Kërçovës për PP mbrojtje	обуката ќе ја извршува ТППЕ- Кичево trajnimin do ta realizojë NJTKZ-Kërçovë	10.000,00
2.	Обука, тренинг и вежби на силите за заштита и спасување Trajnimet, stërvitjet dhe ushtrimet e forcave për mbrojtje dhe shpëtim	обука на раководниот и командниот кадар од просторните сили за заштита и спасување trajnim të Udhëheqësit dhe stafit nga forcat hapsinore për mbrojtje dhe shpëtim	10.000,00
3.	Просторен штаб за заштита и спасување, специјализирани единици и универзална единица за заштита и спасување Shtabi hapsinor për mbrojtje dhe shpëtim njësi të specializuara dhe njësi univverzale për mbrojtje dhe shpëtim	ознаки за припадност на силите за заштита и спасување (42 ком.) shenjat për përkatësin e forcave mbrojtëse dhe shpëtimi (42 copë)	5.000,00
		санитетска торба со опрема (1 ком) qese sanitare me pajisje (1 copë)	10.000,00
		прв завој (100 ком.х 50) fashë e parë (100 copë x 50)	5.000,00
		заштитна наметка (42 ком. х 1000 д) mantil mbrojtës (42 copë x 1000 d)	42.000,00
		напртџачи за вода (10 ком х 6000 д) enë për ujë (10 copë x 6000 d)	60.000,00
		челична метла (15 ком х 2000 ден) fshesë çeliku (15 copë x 2000 den)	30.000,00
		заштитни кожни ракавици (50 к х 200) dorashka lëkure (50x200)	10.000,00
		батериски лампи (10 ком. х 300 д) llampa me bateri (10x 300 d)	3.000,00
		лопати (20 ком. х 300 д) lopata (20 copë x 300 d)	6.000,00
		чизми гумени (10 ком. х 500 д) qizme të gomës (10 copë x 500 d)	5.000,00
		ХТЗ кондури (25 пара х 1700 ден) HTZ këpucë (25 copë x 1700 den)	42.500,00
		работни одела (25 комп.х 1500 ден) kostume për punë (25 kompletë x 1500 den.)	37.500,00
		ВКУПНО GJITHSEJ	276.000,00

II- дел, потребни финансиски средства за превентивно дејствување и доколку дојде до појава на природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина Кичево за ревитализација по елиминирање на кризата.

II- pjesë, mjetet e nevojshme financiare për preventivin e fatkeqësive natyrore dhe përderisa vjen deri te fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësive të tjera në rajonin e Komunës së Kërçovës për revitalizimin pas eliminimit të krizës.

1.	Изработка на План за евакуација во зградата на Општина Кичево Përpunimi i një Plani për evakuim nga ndërtesa e Komunës së Kërçovës	Планот ќе го изработи лиценцирана фирма Planin do ta përpunojë një kompani e licensuar	30.000,00
1.	Ангажирање на граѓани во силите за заштита и спасување Angazhimi i qytetarve në forcat e mbrojtjes dhe shpëtim	исплата за ангажирање на лица од просторните сили pagesa e personave të angazhuar nga forcat hapsinore	70.000,00
		снабдување со превоз, храна и вода за пиење на ангажирани лица furnizim me transport, ushqim dhe ujë për pije personave të angazhuar	30.000,00
2.	Ангажирање на ЈП, установи и други субјекти за заштита и спасување Angazhimi i NP, institucioneve dhe subjekteve të tjera për mbrojtje dhe shpëtim	градежна механизација, превозни средства, специјални возила, и друга опрема и алат mekanizim ndërtimor, mjete për transport, makina të specializuara dhe paisje dhe mjete tjera	100.000,00
3.	Надомест на штета од природни непогоди и други несреќи Kompensim për dëmin nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësive tjera		60.000,00
4.	Редовен сервис и одржување на пп апарати и за поправка на внатрешната хидранска мрежа во општината Servisim dhe mirëmbajtje të rregullt të paisjeve PP dhe për riparimin e rrjetit të brendshëm hidrant në bashkësi		30.000,00
5.	Сервисна проверка на исправноста на заштитата од атмосферски празнења од страна на овластен правен субјект Kontrolli i shërbimit të korrektësisë së mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike nga person juridik i autorizuar		30.000,00
6.	Набавка на ПП апарати Furnizim të PP aparateve		20.000,00
7.	Набавка неопходна опрема (вреќи, песок) Furnizim me paisje të nevojshme (thes, rërë)		15.000,00
8.	Известување на населението кое е изложено на директен удар на непогодата Njoftim të banorëve të cilët janë në rrezik të fatkeqësive		10.000,00
9.	Извлекување и спасување на луѓе, стока и материјални добра Nxjerrja dhe shpëtimi i njerëzve, mallrave dhe të mirave materiale		50.000,00
10.	Евакуација на загрозеното население Evakuimi i popullatës së rrezikuar		10.000,00
11.	Асанација на теренот Higjiena në fushë		60.000,00
12.	Дезинфекција и дератизација Dezinfektim dhe deratizim		50.000,00

13.	Активности на комисијата за проценка на штети од елементарни и др непогоди Aktivitetet e komisionit për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësit elementare dhe të tjera	40.000,00
14.	Општински пп сојуз-организација на квиз натпревар Njësia komunale kz organizimi i kuiz garave	20.000,00
15.	Отворени трибини за заштита и спасување во соработка со ДЗС и ЦУК со граѓани од урбаните и мезните заедници во општината Tribuna të hapura për mbrojtje dhe shpëtim në bashkëpunim me DMSH dhe QMK me qytetarët nga bashkësitë urbane dhe rurale në komunë	10.000,00
16.	Тактичко-показни вежби и активности за превенција и справување со кризни состојби и појави Trajnim taktik dhe aktivitete për preventiv dhe menagjimin me gjendjen e krizave dhe ndodhive	30.000,00
17.	Непредвидени трошоци Shpenzime të paparashikuara	50.000,00
ВКУПНО GJITHSEJ		715.000,00
Вкупно средства потребни за заштита и спасување Fondet totale të nevojshme për mbrojtje dhe shpëtim		991.000,00

V – РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПО ЕЛИМИНИРАЊЕ НА КРИЗАТА

V – RIVITALIZIMI PAS ELIMINIMIT TË KRIZËS

-Ревитализација по елиминирање на кризата после пожар

При шумски пожари просторот кој е зафатен треба да се ревитализира во повеќе фази во зависност од видот на опожарената дрвна маса и вегетација и тоа:

- Расчистување на земјиштето од изгорените дрвја;
- Подготовка на земјиштето за пошумување и
- Пошумување на земјиштето со расади

-Rivitalizimi pas eliminimit të krizës pas zjarit

Нë rast të zjareve në pyje, zona e cila është e përfshirë duhet të rivitalizohet në disa faza në varësi të llojit të drurit të djegur dhe masës së vegjetacionit dhe ate:

- Pastrimi i tokës nga pemët e djegura
- Përgatitja e tokës për pyllëzim
- Pyllëzimi i tokës me fidanë

Овие мерки за ревитализација ќе бидат превземени од страна на ЈП ШС Лопушник, додека другите институции на локално ниво во засадување на дрва.

При пожари на објекти, потребно е ревитализација од страна на сопствениците на објектите, додека останатите институции даваат солидарна помош.

Këto masa për rivitalizim do të ndërrmerren nga NP SP Llopushnik ndërsa institucionet tjerat në nivel lokal do të mbjellin drunjë.

Në rast të zjarit në objekte, është e nevojshme rivitalizimi nga pronarët e objekteve ndërsa në institucionet tjera ofrojnë ndihmë solidare.

-Ревитализација по елиминирање на кризата после поплави

Санирање на последиците пред се во интервентно рачистување на реките и каналите, подигнување на одбранбени насипи, поправка на поплавените објекти, и ревитализација на земјоделското земјиште.

-Rivitalizimi pas eliminimit të krizës së përmbytjeve

Sanimi i pasojave, kryesisht janë në pastrimin e intervenimit të lumenjve dhe kanaleve, ndërtimin e argjinaturave mbrojtëse, riparimin e objekteve të përmbytura dhe rivitalizimin e tokës bujqësore.

-Ревитализација по елиминирање на кризата после снежни врнежи наноси

Санирањето на последиците треба да биде брзо и навремено пред се во ревитализација од страна на АД ЕВН и МЕРСО при санирање на настанатите штети на електричната мрежа.

-Rivitalizimi pas eliminimit të krizës pas rrëshqitjeve të reshjeve të borës

Sanimi i pasojave duhet të jetë i shpejtë dhe me kohë para se gjithash në rivitalizimin nga ana e SHP EVN dhe МЕРСО me rastin e sanimit të демеve në rrjetin elektrik.

-Ревитализација по елиминирање на кризата после земјотреси, лизгање на терен и поголеми одрони.

Земјотресите кои биле почувствувани на подрачјето на општината не предизвикале последици кои би барале ревитализација, додека ревитализација после лизгање на земјиштето се состои од превземање на мерки за ревитализација од општината со барање на средства од државата за целосно справување со последиците, ревитализацијата после поголеми одрони се состои во оспособување на патиштата за нормално одвивање на сообраќајот преку: поправка на ударни дупки и оштетени бетонски огради како и замена на заштитна мрежа.

-Rivitalizimi pas eliminimit të krizës pas tërmeteve, rrëshqitjes së terrenit dhe rrëshqitjeve më të mëdha

Тërmetet që u ndjenë në zonën e komunës nuk shkaktuan pasoja që do të kërkonin rivitalizimin, ndërsa rivitalizimi pas rrëshqitjeve konsiston në marrjen e masave rivitalizuese nga ana e komunës duke kërkuar фонде nga shteti për përbalimin e plotë të pasojave, rivitalizimi pas rrëshqitjeve të mëdha konsiston në përmisimin e rrugëve për qarkullim normal nëpërmjet riparimit të gropave të дëmtuara prej rrethojave të betonit si dhe zëvendësimi i rrjetit mbrojtës.

VI – ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

VI - DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

За спроведување на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Кичево, органи и тела на Советот на Општина Кичево кој во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, Државниот инспектор за заштита од пожари, Територијалната противпожарна единица, Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“-Кичево и други надлежни органи и тела, ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренување на иницијативи, давање на мислење и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Për realizimin e këtij Programi kujdeset Kryetari i Komunës së Kërçovës, organet dhe trupat e Këshillit të Komunës së Kërçovës të cilët në bashkëpunim me Drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim, Inspektoratit shtetëror për mbrojtje nga zjaret, Njësia teritoriale kundër zjarfikjes, Ndërmarrja publike për veprimtari komunale “Komunalec” – Kërçovë dhe organet tjera kompetente qo do ndjekin realizimin e këtij Programi dhe në mënyrë aktive do të marrin pjesë në realizimin e tij, si dhe në nisjen e nismave, dhënien e mendimeve dhe paraqitjen e propozimeve në lidhje me realizimin e qëllimeve dhe aktiviteteve të programit.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кичево“.

Ky Program hy në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës”.

Бр. Nr.08-3237/19

Data 26.12.2024 година

К и ч е в о / К ѝ р ç о в ѝ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО / KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS

ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETAR

Скендер Џабири /Skender Xhabiri
